

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, со површина од 43,911м². кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул,„Климент Охридски“;
- од северната страна со осовина на ул,„Ѓорги Василев“;
- од западната страна со осовина на ул „Мара Минанова“;
- од јужната страна со осовина на ул,„Трајко Делицаков“ и ул,„Ристе Клепов“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 27.07.2020 година до 10.08.2020 година,а јавната презентација ќе се одржи на ден 30.07.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 20, Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-4125/2
21.07.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски